



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 11 март 1970
Скопје
Број 5 Год. XXVI

Претплатата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

35.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за републичките органи на управата, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 4 февруари 1970 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24 февруари 1970 година.

Број 1150
25 февруари 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 1

Во Законот за републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65, 16/67 и 16/69) во став 1 на член 18 се додава нова алинеја 1, која гласи:

— Републички совет за координација на научните дејности.

Алинеите 1 до 8 стануваат алинеи 2 до 9.

Член 2

По член 18 и поднасловот „2. Делокругот“ се додава нов член 18а кој гласи:

„Републичкиот совет за координација на научните дејности ги врши следниве работи: ги усогласува и координира научните дејности во Републиката; дава мислење за развојот на мрежата на научните установи и за материјалната основа на научните дејности; ја предлага, разработува и се грижи за остварување на политиката во областа на научните дејности што ја утврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, во рамките на општествените планови; дава предлози и мислења за формирање и усовршување на научни кадри; дава предлози и мислења по други прашања од значење за развојот на научните дејности.

Стручните и административните работи на Републичкиот совет за координација на научните дејности ги врши Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

36.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА СОВЕТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за образување Совет за народна одбрана на Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 4 февруари 1970 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24 февруари 1970 година.

Број 03-197
25 февруари 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА СОВЕТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се образува Совет за народна одбрана на Социјалистичка Република Македонија (Совет).

Член 2

Советот врши координирање, усогласување и насочување на подготовките за народна одбрана, ги следи тие подготовки и зазема ставови за организирање, подготвување и мобилизирање на изворите и силите на Републиката за одбрана.

Член 3

Советот му дава мислења и предлози на Собранието на СРМ, по негово барање или по своја иницијатива, по прашањата од интерес за народната одбрана.

Советот дава мислења и предлози за основите на развојниот и воениот план и другите акти што ги донесува Собранието и Извршниот совет во областа на народната одбрана.

Член 4

Советот има претседател, определен број членови и секретар.

Претседателот и членовите на Советот ги именувува Собранието на СРМ од редот на републичките пратеници и функционери, општествено-политичките работници и воените раководители.

Републичкиот секретар за народна одбрана по својата должба е член и секретар на Советот.

Членовите на Советот се именуват на четири години и можат да бидат повторно именувани.

Член 5

Претседателот ги свикнува седниците на Советот, им претседава и раководи со работата на Советот.

Претседателот на Советот, во неговото отсуство, го заменува член на Советот кого, по предлог од претседателот, го определува Советот.

Член 6

Советот донесува деловник за својата работа.

Член 7

Републичкиот секретаријат за народна одбрана ги врши стручните работи на Советот.

Главниот штаб за народна одбрана на Социјалистичка Република Македонија, како и републичките органи на управата и органите и организациите што вршат работи од општ интерес за Републиката, во рамките на својот делокруг подготвуваат материјали потребни за работа на Советот.

Член 8

Заклучоците и насоките на Советот ги спроведуваат во рамките на својот делокруг, Главниот штаб за народна одбрана на СРМ, републичките органи на управата, органите и организациите што вршат работи од општ интерес за Републиката, органите на општините, како и работните и другите организации.

Член 9

Средствата за работа на Советот се обезбедуваат посебно во претсметката на Републичкиот секретаријат за народна одбрана.

Член 10

Овој закон влегува во сила следниот ден по неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

37.

Врз основа на член 99 став 3 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 4. II. 1970 година, на седницата на Соборот на општините, одржана на 24. II. 1970 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26. II. 1970 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 4. II. 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 4. II. 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО ДОГОВАРАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Се образува Комисија за прашања на општественото договарање и насочување на распределбата на доходот во работните организации, со задача да го следи и проучува стекнувањето и распределбата на доходот и на личните доходи во работните организации, да дава начелни мислења по одделни прашања во постапки за општествено договарање што ќе бидат покренати во Собранието, како и да му поднесува на Собранието предлози за пропишување на мерки за општествено договарање и за отстранување на разликите во доходите и личните доходи што не се засновани на резултатите на трудот.

2. Комисијата има претседател и 14 членови.

Претседателот и 9 членови на Комисијата се избираат од редот на пратениците на соборите на Собранието, а 5 членови се избираат од редот на стручните, научните и јавните работници.

Претседателот и членовите на Комисијата ги избираат соборите на своите одделни седници.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 1095

27 февруари 1970 година Претседател на Собранието на СРМ,
Скопје **Никола Минчев, с. р.**

38.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за образување Комисија за прашања на општественото договарање и насочување на распределбата на доходот во работните организации, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 4. II. 1970 година, на седницата на Соборот на општините, одржана на 24. II. 1970 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26. II. 1970 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 4. II. 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 4. II. 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО ДОГОВАРАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. За претседател на Комисијата се избира Ванчо Апостолски, потпретседател на Собранието на СРМ;

2. За членови на Комисијата се избираат:

а) Од редот на пратениците на Собранието на СРМ и тоа:

— Ѓорѓи Оровчанов, член на Извршниот совет;

— Панче Соколов, пратеник во Соборот на општините;

— Д-р Милан Гавриловски, пратеник во Социјално-здравствениот собор;

— Д-р Ердџан Шабан, пратеник во Социјално-здравствениот собор;

— Бранко Бунташевски, пратеник во Просветно-културниот собор;

— Ѓеорѓи Крџев, пратеник во Просветно-културниот собор;

— Атанас Каракачев, пратеник во Стопанскиот собор;

— Стојмир Домазетовски, пратеник во Стопанскиот собор.

б) Од редот на стручните, научните и јавните работници:

— Ванчо Близнаковски, претседател на Комисијата за општествено-економски односи во Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија;

— Д-р Слободан Марковски, претседател на Секцијата за општествено-економски односи во стопанството на Републиката конференција на ССРМ;

— Апо Ицев, потпретседател на Стопанската комора на Македонија;

— Александар Донеv, потсекретар во Републичкиот секретаријат за труд; и

— М-р Добри Додевски, научен соработник во Економскиот институт на Универзитетот во Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 1096

27 февруари 1970 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

39.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68), и член 21 од Статутот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанокот на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје на:

- инж. СПАСЕ АВРОСИЕВ
- ХУСНИ ВЕЛА

II. За членови на Советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје, со мандат од две години се именуваат:

- БОРИС БОШКОВСКИ, главен градежен инспектор во Собранието на град Скопје и
- ЉУБИНКА МАЛЕНКОВА, инженер архитект во Проектанското биро на Градежното претпријатие „Целагонија“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-256/9

19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

40.

Врз основа на член 10 од Основниот закон за филмот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/62 и 11/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ИЗБОР НА ФИЛМОВИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА-ФИЛМ“ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот за избор на филмови на Претпријатието за промет со филмови „Македонија-филм“ во Скопје на:

- Петре Андреевски
- Анатоли Дамјановски
- Трајче Попов
- Александар Гурчинов
- Бранко Поп Глигоров
- Цветан Станоевски
- Живко Чинго
- Глигор Чемерски

II. За членови на Советот за избор на филмови на претпријатието за промет на филмови „Македонија-филм“ во Скопје, се именуваат:

- а) со мандат од две години
- ВАСИЛ ИЉОВСКИ, писател
- САВО ЦВЕТКОВИК, професор на ВПШ во Скопје

— МИЛЧО КОЦЕВ, уредник на „Вечер“ — Скопје;

— МОМЧИЛО МИТРЕВСКИ, член на Секретаријатот на ЦК СКМ.

- б) со мандат од една година

— Александар ЦАМБАЗОВ, музиколог

— ЈАКОВ ЛАЗАРЕВСКИ, социолог во Институтот за социолошко-политичко правни истражувања

— ЈОВАН ПАВЛОВСКИ, уредник на рубриката „Филм“ во „Нова Македонија“ — Скопје

— КОЧО НЕТКОВ, филмски режисер.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-256/15

19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

41.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за усогласување на прописите на одделни установи основани од републички органи („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНА И КОМУНАЛНА ТЕХНИКА

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Заводот за урбанизам, станбена и комунална техника на:

- д-р МИТКО ПАНОВ
- ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ
- МИХО ЧАКЕЉА

II. За членови на Советот на Заводот за урбанизам, станбена и комунална техника, се именуваат:

- а) со мандат од две години:

— инж. ДИМЧЕ ЛАЗАРОВ, професор на Техничкиот фак. Скопје;

— СВОНКО ЈАНКОВ, инженер-архитект VI град. „Бетон“ — Скопје

— ОРЕСТИ ДИМОВСКИ, советник во Собранието на СРМ.

- б) со мандат од една година

— ТОМЕ НЕСТОРОВСКИ, правник во Претпријатието „Водовод“ во Скопје;

— ЗОРАН ИЛИК, инженер-архитект во Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-256/13

19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

42.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за именување и дополнување на Законот за организацијата и финансирањето на запослувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 25/67), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот член на Собранието на Републичката заедница за запослувањето на:

- ВАСКА ПИПЕРСКА

II. За член на Собранието на Републичката заедница на запослувањето, со мандат од четири години се именува:

— ГЛИГОР ПЕЦЕВСКИ, економист во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-256/12
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

43.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 23 од Статутот на Филозофскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Филозофскиот факултет во Скопје на:

— ВУКАН ДИНЕВСКИ
— БЛАГОЈ КОРУВИН

II. За членови на Советот на Филозофскиот факултет во Скопје, со мандат од две години се именуваат:

— ЈЕЛА МАРКОВСКА, секретар на одбор во Извршниот совет;
— ВЛАДО ВАСИЛЕВСКИ, секретар на Културно-просветниот собор на Собранието на град Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-256/11
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

44.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 42 од Статутот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје на:

— инж. МОМЧИЛО АНДРЕЕВИК
— инж. МИХАЈЛО УЗУНОВ
— НАКО МИШКОВ

II. За членови на Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, се именуваат:

а) со мандат од две години
— МИЛАН ГЛИГОРОВ, директор на Управата за национални паркови и ловишта;
— СТОЈЕ СТОЈЧЕВ, технички директор на ЗИК „Пелагонија“ — Битола.

б) со мандат од една година

— ТРАЈКО НИКОЛОВСКИ, шумарски инженер во Шумарскиот институт Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-256/10
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

45.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 18 од Статутот на Правниот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Правниот факултет во Скопје на:

— ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ
— ВАНЧО ПРОЕВСКИ

II. За членови на Советот на Правниот факултет во Скопје, со мандат од две години се именуваат:

— АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ, заменик републички јавен обвинител;
— ВЕРА ДИМИТРОВА, советник во Собранието на СРМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-256/8
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

46.

Врз основа на член 113а став 1 од Законот за здравствената заштита и организација на здравствената служба („Службен весник на СРМ“ бр. 17/61 и 16/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита на:

— КИРО ЕФРЕМОВ

II. За член на Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита со мандат од две години се именува:

— НОВАК МАРКОВСКИ, советник во Секретаријатот за законодавство и организација.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-256/3
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

47.

Врз основа на член 18 од Законот за социјални установи („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СТРУЧНОТО ЗАНАЕТЧИСКО УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ГЛУВИ ДЕЦА ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Стручното занаетчиско училиште со практична обука за глуви деца во Скопје на:

- РАДЕ АТАНАСОВ
- МИЛИЦА МИЛИК
- БОГОЉУБ ВЕЛЈАНОВСКИ

II. За членови на Советот на Стручното занаетчиско училиште со практична обука за глуви деца во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

- СЛАВКА ТЕРЗИЈАНОВА, економист во Заводот за социолошки прашања на СРМ;
- СЛАВКО ЈОВЕВСКИ, член на Сојузот на глувите на СРМ;

— ВЕЛИЧКО АНДРЕЕВСКИ, референт во Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-256/2
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

48.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 17/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

I. Се именува за потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии БОЖИН БОЖИНОВСКИ, началник на одделение во Девизниот инспекторат во Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-255/1
19 јануари 1970 година

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

49.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 21 од Статутот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје на:

- РАТКА МИНАНЕВА
- ЗЛАТКУ АВНИ
- ИВАН ТРАЈКОВ

II. За членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, со мандат од две години се именуваат:

— АЛЕКСАНДАР ПЕНОВ, професор во Гимназијата во Кавадарци;

— ВАНЧО ЦВЕТКОВСКИ, пратеник во Собранието на СРМ;

— ВАНЧО АПОСТОЛОВ, инженер-технолог во „ОХИС“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-3202/1-69
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

50.

Врз основа на член 29 став 3 во врска со член 38 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

I. Се именуваат за помошници на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство:

— СЛОВОДАН МИЦКОВИЌ, советник во Републичката комисија за културни врски со странство;

— ПЕТАР БОШКОВСКИ, уредник во Секретаријатот за информации во Извршниот совет.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-3557/1
2 февруари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

51.

Врз основа на член 33 од Законот за организацијата на превозот во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 13/66), Републичкиот секретар за индустрија и трговија донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ И АВТОБУСКИТЕ ПОСТОЈКИ

Член 1

Автобуските станици и автобуските постойки што служат за превоз на патници во линискиот меѓумесен патен сообраќај задолжително се опремуваат и одржуваат на начин одреден со овој правилник.

Член 2

Автобуската станица задолжително ги има најмалку следните простории и уреди:

— Покриени перони (места за поаѓање на автобусите) во број кој ќе обезбеди најмалку еден перон за секое поаѓање на автобусите во времето од 15 минути, при максималниот број на автобуски поаѓања утврдени со возниот ред;

— Простории за задржување на патниците (чекални). Чекалната треба да има таква димензија за да се овозможи сместување на 30% од патниците што доаѓаат односно поаѓаат од автобуската станица во време од 1 час;

— Шалтери за продавање на возни билети и шалтер за информации;

— Простории за чување на рачен багаж (гардероба);

— Простории за канцеларии;

— Уреди за затоплување и проветрување на затворените простории;

— Уреди за разгласување;

— Електрично осветление;

— Текушта вода за пиење;

— Санитарен чвор со тоалети во зависност од бројот на патниците што минуваат низ автобуската станица;

— Јавни телефонски говорници приклучени на ШТТ мрежа;

— Телепринтерска или радио врска за поврзување помеѓу автобуските станици;

— Противпожарни апарати и прирачни аптеки за прва помош;

— Сандаче за писма;

— Книга (дневник) за евидентирање поаѓањето и доаѓањето на автобусите;

— Табла за соопштување на задоцнувањата; и

— Возен ред истакнат на видно место.

Просториите и уредите од претходниот став мора да ги задоволуваат основните хигиенски, технички и санитарни услови и мораат да бидат опремени со соодветни направи заради удобно и безбедно задржување на патниците и нормално вршење на работите.

Член 3

Во автобуските станици задолжително се обезбедува редовно одржување на објектите и просториите, како и редовно функционирање на инструментите и уредите.

Член 4

Во нокните часови на работното време автобуската станица и пероните мораат да бидат осветлени.

Затворените простории во автобуските станици кои служат за задржување на патниците мораат да бидат во зимскиот период затоплени така што температурата да изнесува најмалку 18° C.

Член 5

Автобуската станица мора да биде отворена најмалку половина час пред поаѓањето односно доаѓањето на првиот автобус според возниот ред и не смее да се затвори до доаѓањето односно поаѓањето на последниот автобус.

Член 6

Платото на автобуската станица и постојка за застанување на автобусите мора да биде димензионирано во зависност од бројот на автобусите што треба едновременно да застануваат.

Платото на автобуската станица од претходниот став мора да биде бетонирано, асфалтирано или поплочено.

Член 7

На автобуската постојка каде што има повеќе од пет тргнувања дневно во обата смера, ќе се направи затворен простор со клупи за седење на патниците што чекаат.

Член 8

Постојните автобуски станици и автобуски постојки ќе се сообразат со одредбите на овој правилник во рок од една година од влегувањето во сила на овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-5231/1

30 декември 1969 година

Скопје

Републички секретар
за индустрија и трговија,
Инж. Стојан Маткалиев, с.р.

52.

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 54/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), во врска со членот 97 став 1, 2 и 4 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69 и 56/69) и членот 5 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/69), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 27 февруари 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ, ИНВАЛИДНИНТЕ И ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1969 ГОДИНА

I

Заради усогласување со движењето на просечните трошоци на животот во 1969 година, старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, се зголемуваат за 8,3%, со тоа што тоа зголемување не може да изнесува помалку од 20 динари.

Зголемувањето на пензиите од претходниот став не се однесува на пензиите остварени од пензиска основа во која е влезен и личниот доход на осигуреникот за целата или само за дел од 1969 година, како и на пензиите на борците од Народноослободителната војна од пред 9 септември 1943 година и шпанските борци што се определени повторно по пензиска основа од 860 динари во смисла на одредбите на новелираниот член 236а од Основниот закон за пензиското осигурување.

При определувањето на зголемувањето на пензиите според одредбите на ставот 1 од оваа точка, повеќе корисници на семејна пензија по едно решение односно една основа ќе се сметаат како еден корисник.

II

Инвалиднините добиени врз основа на телесно оштетување како последица од несреќа на работа или професионална болест и додатокот за помош и нега остварени по основа на инвалидското осигурување до 31 декември 1969 година се зголемуваат за 8,3%.

Износот на инвалиднината и додатокот за помош и нега што се остварува од 1 јануари 1970 година натаму не може да биде помал од износот на тие примања утврден со примена на одредбите од претходниот став.

III

Како основица за определување износот на зголемувањето од точките I и II од оваа одлука служи:

1) за пензиите што подлежат на усогласување по Одлуката за усогласување на пензиите според членот 102 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 44/69) — износот на пензијата по извршеното усогласување по таа одлука;

2) за пензиите на корисниците на пензија кои работеле на определени должности во органите на внатрешните работи што се усогласени според одредбите на членот 232г од Основниот закон за пензиското осигурување — износот на пензијата по извршеното усогласување според тие прописи и усогласувањето по Одлуката за усогласувањето на пен-

зиите, инвалидните и додатокот за помош и нега со движењето на просечните трошоци на животот во 1968 година („Службен весник на СРМ“ број 3/69);

3) за сите други пензии — износот на пензијата што на корисникот му следува за месец декември 1969 година;

4) за инвалидните и додатокот за помош и нега — износот на таквото примање што на корисникот му следува за месец декември 1969 година.

IV

На пензиите зголемени според одредбите на оваа одлука се додава износот на заштитниот додаток определен според Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање за износот на заштитниот додаток и другите услови за обезбедување, користење и губење право на тој додаток („Службен весник на СРМ“ број 8/67, 7/68, 40/68 и 37/69).

V

Едновременно со усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши определување на новите износи на пензиите на борците од Народноослободителната војна од пред 9 септември 1943 година и шпанските борци според новелираниот член 236а од Основниот закон за пензиското осигурување.

VI

Усогласувањето на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега според одредбите на оваа одлука, како и определувањето на нов износ на пензиите на борците од Народноослободителната војна од пред 9 септември 1943 година и шпанските борци според одредбите на точка 5 од оваа одлука ќе се изврши:

1) на оние пензиски примања за кои решение е донесено до влегувањето во сила на оваа одлука — од Републичкиот завод за социјално осигурување по службена должност и без донесување на писмено решение, со тоа што на корисникот на пензиското примање му се испраќа писмено известување по образец што ќе го утврди Републичкиот завод за социјално осигурување, и

2) на оние пензиски примања за кои решение ќе се донесе по влегувањето во сила на оваа одлука — од Комуналниот завод за социјално осигурување при донесувањето на решението, за правото на пензиското примање.

VII

Зголемувањето на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега по оваа одлука следува од 1 јануари 1970 година.

VIII

Појасненија за примена на одделните одредби од оваа одлука дава Републичкиот завод за социјално осигурување.

IX

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОВРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 01-614/1
27 февруари 1970 година
Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

53.

Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 54/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците, на седницата одржана на 27 февруари 1970 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРЕП-
НУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА
ВО 1970 ГОДИНА**

I

На корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија им се определува надоместок за закрепнување во 1970 година во износ од 100 динари.

II

Право на надоместок од претходната точка имаат корисниците на пензија кои правото на пензија го оствариле и престанале да работат до 31 декември 1969 година, како и оние кои право на пензија ќе остварат и ќе престанат да работат до влегувањето во сила на оваа одлука, ако не користеле надоместок за користење на годишниот одмор во 1970 година.

III

Повеќе корисници на семејна пензија по едно решение се сметаат како еден корисник за определување на надоместокот за закрепнување по оваа одлука.

IV

Остатокот на средствата за закрепнување на корисниците на пензија издвоени до крајот на 1970 година, по одбитокот на делот за исплата на надоместокот во смисла на точка I и II од оваа одлука ќе се употребат сообразно со нивната намена во идната година.

V

Исплатата на надоместокот за закрепнување по оваа одлука ќе се изврши до крајот на месец мај 1970 година.

VI

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОВРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 01-615/1
27 февруари 1970 година
Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

54.

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 54/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и членот 32 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69 и 56/69), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците, на седницата одржана на 27 февруари 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ГОДИНИТЕ 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 И 1968 НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО 1969 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во годините 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 и 1968 година на нивото на личните доходи од 1969 година.

II

На осигурениците кои остваруваат право на пензија по одредбите од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69 и 56/69) и Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/69), а пензиската основа им се утврдува со пресметување на личните доходи остварени во поранешните години на ниво на личните доходи од 1969 година, пресметувањето ќе се извршува со примена на следниве коефициенти:

— за личните доходи од 1961 година	— 467
— за личните доходи од 1962 година	— 399
— за личните доходи од 1963 година	— 346
— за личните доходи од 1964 година	— 271
— за личните доходи од 1965 година	— 203
— за личните доходи од 1966 година	— 143
— за личните доходи од 1967 година	— 123
— за личните доходи од 1968 година	— 112

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-616/1
27 февруари 1970 година
Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

55.

Врз основа на членот 22 став 1 точка 4 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 27 февруари 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА ЗА 1970 ГОДИНА

I

Во точката I под 1 од Одлуката за утврдување на финансискиот план на Фондот за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија за 1970 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/69)

бројот „13.940“ се заменува со бројот „13.337“, бројот „230“ со бројот „219“ и бројот „34.937“ со бројот „34.323“.

Во истата точка под 3 бројот „28.869“ се заменува со бројот „28.255“, и бројот „34.869“ со бројот „34.255“.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-610/1
27 февруари 1970 година
Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Арсовски Данило од село Мацари, Скопско, ул. „862“ бр. 138, против тужената Арсовска, родена Савиќ Вера од село Мршевци, сега со непознато место на живеење, за развод на брак, вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужената Арсовска, родена Савиќ Вера, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави во судот или да ја достави сегашната своја адреса. До колку во одредениот рок тужената Вера не се јави ќе ѝ се постави привремен старател во смисла на член 77 и 78 од ЗПП, кој ќе ја застапува во бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 69 од 10. II. 1969 година. (12)

При Окружниот суд во Скопје подигната е постапка во правната работа на тужителот Ѓорѓи Симоски од село Теарце против тужената Борка Симоска од село Вратница, а сега со непознато место на живеење, за развод на брак, под П. бр. 1685/1969 година.

Се поканува тужената Борка Симовска, родена Гавриловска од село Вратница, сега со непознато место на живеење, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да ја достави својата точна адреса. Во противно ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси во спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1685/69 од 19. I. 1970 година. (13)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Ѓуро Танчев Бурневски од Битола, ул. „Девеани“ бр. 16, поднесе во овој суд тужба за сопственост против Амид Зекир Умер од Битола, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот е во неизвесност, се покапува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник.

Во противно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 34/70. (16)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. број 616, страна 571, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Комбинираната детска установа „Детска радост“ — Гостивар, Вера Смиљаноска, в. д. директор, ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност.

За директор на Комбинираната детска установа „Детска радост“ — Гостивар е назначена Ружа Ѓурчиноска, која установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Јелена Геровска, сметано од 25. VI. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 83 од 10. XII. 1969 година. (6)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 616, страна 571, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Комбинираната детска установа „Детска радост“ — Гостивар, Јелена Геровска ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност.

За нов потписник на Комбинираната детска установа „Детска радост“ — Гостивар е назначена Георгиева Павлина, претседател на работната заедница на установата, која установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Ружа Ѓурчиноска, директор, сметано од 26. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 142 од 12. XII. 1969 година. (7)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 519, страна 119, книга III е запишано следното: Седиштето на Основното осумгодишно училиште „Ристо Ристевски“ од село Долно Мелничани се преместува во село Долно Косоврасти — Дебарско, согласно со решението на училишниот совет од одржаната седница на 22. V. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 75 од 12. XII. 1969 година. (155)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 519, страна 121, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното осумгодишно училиште „Ристо Ристевски“ од село Долно Косоврасти, Андоновски Максе Мире, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на споменатото училиште е назначен Фиданоски Љамбе, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 25. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 159/69 од 9. I. 1970 година. (156)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 81, страна 334, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник Пачков Трајко, директор на Основното училиште „Кочо Рацин“ — Куманово му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Основното училиште „Кочо Рацин“ — Куманово е назначен Атанасовски Александар, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Дивна Кумурџиска, секретар, сметано од 6. VI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 73/69 од 14. I. 1970 година. (185)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 146, страна 804, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник, Ѓорческа Бранка, директор на Матичната библиотека „Кочо Рацин“ — Тетово, ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност.

За в. д. директор на Матичната библиотека „Кочо Рацин“ — Тетово е назначен Асен Милошев, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Ѓорчески Михајло, библиотекарски манипулант, сметано од 30. I. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 71/69 од 14. I. 1970 год. (188)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1294, страна 80, книга VI е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Зрновка“, с. Зрновци, Кочанско — Претставништво во Скопје, ул. „95“ бр. 10. Предмет на работењето на претставништвото е откуп и продажба на сите видови земјоделски производи, на големо, трговија со индустриски, прехранбени и железарски стоки, на големо; трговија со секаков вид градежен материјал, на големо, набавка и продажба на репроматеријали како и сите видови на семиња, сите видови вештачки ѓубрива и препарати на големо, откуп и продажба на жива стока, волна, кожа и памук, на големо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 509 од 18. VI. 1969 година. (1244)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 170, книга VI е запишана под фирма: Трговско угостителско претпријатие „Снежана“ — Ѓорче Петров — Пиљарница во Радуша (населбата). Предмет на работењето на пиљарницата е продажба на сите видови земјоделски производи, конзервирани производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци, продажба на флаширан зејтин, шеќер, ориз, како и други деликатесни производи според регистрацијата.

Пиљарницата е основана од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие „Радуша“ — Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната седница на 15. II. 1969 година.

Раководител на пиљарницата е Ѓоровски Благоја.

Пиљарницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 856 од 11. XI. 1969 година. (1384)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 169, книга VI е запишан под фирма: Трговско угостителско претпријатие „Снежана“ — Ѓорче Петров — Ресторан во Радуша (населбата). Предмет на работењето на ресторанот е продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, на сите видови готвени јадења, на сите производи од скара и тоа: кебапчиња, суџуци, домашни колбаси, плескавици, кременадли, ражњичи, џигери, продажба на слаткарски производи и бели печива, млеко и млечни производи, сувомесни производи, според регистрацијата.

Ресторанот е основан од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ — Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната седница на 15. II. 1969 година.

Раководител на ресторанот е Серафимовски Живко, работник.

Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, матичното претпријатие, во границите на
овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 857 од 11. XI. 1969 година. (1385)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 94, страна 168, книга VI е запишана под
фирма: Трговско угостителско претпријатие „Сне-
жана“ — Горче Петров — Продавница во Гостивар,
ул. „Браќа Гиновски“ бр. 54. Предмет на работењето
на продавницата е продажба на мало на сите видови
индустриски прехранбени стоки, сите видови зем-
јоделски производи, репродукциони материјали, су-
вомесни производи, сите видови на алкохолни и
безалкохолни пијалоци, сите видови млечни произ-
води и млеко, житарски производи: брашно и трици.

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие „Сне-
жана“ — Горче Петров, со одлуката од одржаната
седница на 30. VI. 1969 година.

Раководител на продавницата е Сиљановски
Живко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 854 од 10. XI. 1969 година. (1386)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 94, страна 165, книга IV е запишан под фир-
ма: Трговско угостителско претпријатие „Снежана“
— Горче Петров — Угостителски дуќан — кафеана
во Гостивар, ул. „Никола Парацунов“ бр. 4. Пред-
мет на работењето на дуќанот е продажба на сите
видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, сите
видови готвени јадења, сите видови производи од
скара, сувомесни производи, продажба на млечни
производи, продажба на сите видови салати, кон-
зервирани производи, слаткарски производи, бели
печива, цигари и кибрит и други производи, според
регистрацијата.

Угостителскиот дуќан е основан од работнич-
киот совет на Трговското угостителско претприја-
тие „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката од одр-
жаната седница на 30. VI. 1969 година.

Раководител на дуќанот е Казим Радим Даут.

Угостителскиот дуќан ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во гра-
ниците на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 855 од 10. XI. 1969 година. (1387)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 213, страна 783, книга II е запишана под
фирма: „Тутун“ — трговско претпријатие за промет
со цигари, кибрит и вредносници на големо и мало
— Скопје — Продавница — трафика бр. 8 во Ку-
маново, ул. „Народна Револуција“ бр. 8. Предмет на
работењето на трафиката е продажба на цигари,
кибрит, прибор за пушење, пипување и бричење,
таксени и поштенски марки, разни вредносници и
хигиенска гума.

Трафиката е основана од работничкиот совет
на Трговското претпријатие „Тутун“ — Скопје, со
одлуката бр. 3727 од 15. XII. 1967 година од одржа-
ната седница на 5. IX. 1967 година.

Раководител на трафиката е Томевски Томе.

Трафиката бр. 8 во Куманово ќе ја потпишува,
задолжува и раздолжува матичното претпријатие,
во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 1253/67 од 28. X. 1969 година. (1388)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 309, страна 175, книга II е запишана под
фирма: Сервис за поправка на ваги, тежни и мерни

справи „Тежмер“ — Љубљана — Работилница во
Куманово, ул. „Ленинова“ бр. 33. Предмет на рабо-
тењето на работилницата е поправка на ваги и мер-
ни направи.

Работилницата е основана од работничкиот со-
вет на Сервисот за поправка на ваги, тежни и мер-
ни справи „Тежмер“ — Љубљана, со одлуката од
одржаната седница на 2. X. 1967 година.

Раководител на работилницата е Трајковски
Миљанко.

Работилницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува, матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 1242/67 од 29. X. 1969 година. (1389)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 308, страна 171, книга II е запишана под
фирма: „Ловац“ — трговско претпријатие на големо
и мало — Ниш — Продавница број 7 во Куманово,
ул. „Трг Нова Југославија“ бб. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на ловечко
оружје, муницја, рибарски прибор, спортски мате-
ријали, велосипеди и сите делови за истите.

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Ловац“ — трговско претпријатие на големо
и мало — Ниш, со заклучокот од одржаната сед-
ница на 30. IV. 1969 година.

Раководител на продавницата е Зарковски Че-
домир.

Продавницата во Куманово ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Зарковски Чedomир, во гра-
ниците на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 577 од 31. X. 1969 година. (1390)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 94, страна 166, книга VI е запишана под
фирма: Трговско угостителско претпријатие „Сне-
жана“ — Горче Петров — Продавница во Кумано-
во, ул. „Доне Божинов“ бр. 56. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на сите видови
колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, млеко и млечни производи, сувомесни произ-
води, флаширан зејтин, цигари и кибрит, леб и
кифли.

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие „Сне-
жана“ — Горче Петров, со одлуката од одржаната
седница на 29. X. 1968 година.

Раководител на продавницата е Бошковски
Илија.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 375 од 10. II. 1969 година. (1391)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 94, страна 167, книга VI е запишана под
фирма: Трговско угостителско претпријатие „Сне-
жана“ — Горче Петров — Фурна во Куманово, ул.
„Доне Божинов“ бр. 67. Предмет на работењето на
фурната е производство на бели печива.

Фурната е основана од работничкиот совет на
Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ —
Горче Петров, со одлуката од одржаната седница
на 15. II. 1969 година.

Раководител на фурната е Нустрети Алит.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 376 од 10. XI. 1969 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 19, книга VI е запишана под фирма: Трговско угостителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров — Продавница во Куманово, ул. „Христијан Карпош“ бр. 44. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мекици и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката бр. 940 од 27. IV. 1969 година.

Раководител на продавницата е Димик Бранислав.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 740 од 10. XI. 1969 година. (1393)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 19, книга VI е запишано под фирма: Трговско угостителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров — Стовариштите во Куманово, ул. „Молча Пијаде“ бб. Предмет на работењето на стовариштето е продажба на трговски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката од одржаната седница на 15. VI. 1969 година.

Раководител на стовариштето е Станимировиќ Боривоје.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 742 од 7. XI. 1969 год. (1394)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 19, книга VI е запишан под фирма: Трговско угостителско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров — Млечен ресторан во Куманово, ул. „Народна револуција“ бр. 6. Предмет на работењето на ресторанот е продажба на прехранбени стоки и безалкохолни пијалоци.

Ресторанот е основан од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката од одржаната седница на 15. II. 1969 година.

Раководител на млечниот ресторан е Станковиќ Јагода.

Млечниот ресторан ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 743 од 10. XI. 1969 година. (1395)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 3, страна 25, книга I е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Вардар“ — Кичево — Продавница — барака број 4 во Кичево, ул. „Прилепска“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на слаткарски производи, како и трговско претпријатие, како и продажба на трговски стоки.

Продавницата е основана од работничкиот колектив на Слаткарското претпријатие „Вардар“ — Кичево, со одлуката од одржаната седница на 31. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Владо Петрески.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1305/67 од 27. X. 1969 година. (1396)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 3, страна 25, книга I е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Вардар“ — Кичево — Продавница — Барака број 5 во Кичево (во кругот на Осумгодишното училиште „Кузман Јосифовски — Питу“). Предмет на работењето на продавницата е продажба на слаткарски производи, како и трговски стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на претпријатието, со одлуката бр. 162/2 од 20. XII. 1967 година на одржаната седница на 25. IX. 1967 година.

Раководител на продавницата е Стојковска Вера.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1306/67 од 28. X. 1969 година. (1397)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1243, страна 103, книга VI е запишана под фирма: „Македонија прогрес“ — земјоделско производно трговско претпријатие на големо и мало — Скопје — Продавница во село Дреново, Кавадарско. Предмет на работењето на продавницата е вршење трговска дејност со сите видови трговски стоки — прехранбени и непрехранбени, како и електроматеријали за домашна употреба.

Продавницата е основана од советот на работната заедница, со одлуката бр. 469 од 5. IV. 1969 година.

Раководител на продавницата е Делов Јован.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 474 од 26. IX. 1969 год. (1398)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1311, страна 157, книга VI е запишана под фирма: Задружен комбинат „Братство“ — Бујановац — Продавница број 2 во Скопје, ул. „708“ бб, населба „Пролет“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на свежо месо, колбасичарски и сувомесни производи, разни видови конзерви и млечни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Задружниот комбинат „Братство“ — Бујановац, со одлуката бр. 156 од 16. II. 1968 година.

Раководител на продавницата е Темелков Санде Тодор.

Продавницата ќе ја потпишува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 943 од 15. X. 1969 година. (1399)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 270, страна 97, книга III е запишано под фирма: Занаемчиско трговско и посредничко претпријатие на големо и мало „Јадран“ — Неготино Вардар — Стовариште во Скопје, ул. „81“ бр. 21. Предмет на работењето на стовариштето е ускладиштување и промет на големо со разни стоки.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на „Јадран“ — занаемчиско трговско и посредничко претпријатие на големо и мало — Неготино Вардар, со одлуката бр. 479 од 9. IV. 1969 година.

Раководител на стовариштето е Митко Наумовски.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 399 од 16. IX. 1969 година. (1400)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1312, страна 160, книга VI е запишана под фирма: „Словенија инвест“ — трговско претпријатие на големо и мало и посредување од Мурска Собота — Пословница во Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 162а. Предмет на работењето на пословницата е производство и откуп на земјоделски производи, вршење на земјоделски услуги, кооперирање со индивидуални земјоделски производители, снабдување на земјоделските производители со репродукциони материјали, производство и откуп на жива стока и сточни производи; трговија на големо и мало со следните трговски стоки: текстил, кратка и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока и играчки, кожарска стока, јажарска стока и јутени производи, производи од гума, каучук и пластични маси, железарија и металска стока, велосипеди, машини за пиење и прибор, земјоделски машини и алатки, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, електротехнички материјали, бои, лакови, хемикалии и прибор, градежни материјали, огревно дрво и јаглен, санитарни и изолациони материјали, стакло, порцелан и керамичка стока, намештај, канцелариски материјал, хартија, прибор за пишување и школки прибор, стока и сточна храна, месо и месни преработки, житарици и мелнички преработки, семенска стока, зеленчук, овошје и нивните преработки, алкохолни и безалкохолни преработки, сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и волна, индустриски растенија, лековити растенија, техничка стока за снабдување на производните претпријатија и занаетчиството.

Пословницата е основана од работничкиот совет на „Словенија инвест“ — трговско претпријатие на големо и мало од Мурска Собота, со одлуката од одржаната седница на 22. IX. 1969 година.

Пословницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Ангеловски Ангел, директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 951 од 31. X. 1969 година. (1401)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1313, страна 163, книга VI е запишана под фирма: Туристичко претпријатие „Генералтурист“ — Загреб — Деловница во Скопје, ул. „192“ бр. 16. Предмет на работењето на Деловницата е вршење на туристички услуги.

Деловницата е основана од работничкиот совет на Туристичкото претпријатие „Генералтурист“ — Загреб, со одлуката од одржаната седница на 2. VII. 1966 година.

Раководител на Деловницата е Иванова Олга.

Деловницата во Скопје ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Иванова Олга и Селим Селими, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1264/67 од 28. X. 1969 година. (1402)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 195, страна 347, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Напредок“ од село Кадино — Продавница во село Јурумлери, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки и земјоделски производи.

Продавницата е основана од задружниот совет, со одлуката бр. 129 од 13. V. 1968 година од одржаната седница на 28. VIII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Петровски Киро.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 656/68 од 28. X. 1969 година. (1403)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 167, книга VI е запишана под фирма: Трговско угостителско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров — Продавница во населбата Драчево, ул. „8“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриски прехранбени стоки, земјоделски производи, сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, сите видови сточарски и млечни производи, сите видови гумени и пластични производи, електрични материјали и технички стоки и други производи, според регистрацијата.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката од одржаната седница на 29. X. 1968 година.

Раководител на продавницата е Палчевски Киро. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 274 од 10. XI. 1969 година. (1404)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 94, страна 166, книга VI е запишана под фирма: Трговско угостителско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров — Продавница во село Долно Лисиче, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриски прехранбени стоки, земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, сточарски и млечни производи, продажба на гумени и пластични производи, електрични материјали и други производи според регистрацијата.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката од одржаната седница на 29. X. 1969 година.

Раководител на продавницата е Маноиловска Цонена Милевка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 268 од 10. II. 1969 год. (1405)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 74, страна 589, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Единство“ од село Челопек — Продавница број 5 во село Горно Седларце, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани индустриски стоки.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ од село Челопек, Тетовско, со одлуката број 234 од 28. V. 1967 година од одржаната седница на 16. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Сефит Селман Салија.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1316/67 од 28. X. 1969 година. (1406)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. X. 1969 година, рег. број 30/69, книга II е запишан под фирма: Завод за урбанизам и архитектура и станбено-комунално стопанисување, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на заводот е изготвување на урбанистички — илејни студии, основни урбанистички планови, урбанистички планови за реализација, техничка документација за изградба на инвестициони објекти од општествен стандард, станбени згради и комунални објекти и објекти за граѓани и граѓанско-правни лица, урбанистички надзор над реализацијата на поважни комплекси во регионот, ревизија и корекција на урбанистич-

ките решенија со оглед на промената на условите на даденото подрачје, вршење стручен надзор над изградбата на објектите и изведување на работите, стопанисување со станбени згради и деловни простории, комунално стопанисување и инженеринг.

Заводот е основан од досегашната установа За-вод за урбанизам и архитектура во Охрид, која по-стана претпријатието.

Заводот ќе го потпишува Митков Пантелеј, ди-ректор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 416/69. (1454)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. X. 1969 година, рег. број 2/69, книга I е запишана под назив: Земјоделска задруга „Златен клас“, село Новаци, Битолско. Предмет на работењето на задругата е обработка на сопствена земја и земја земена под закуп, како и кооперација со земјоделските производители; продажба и промет на сите земјоделски, индустриски и прехранбени стоки на големо и мало; промет со градежен и огревен материјал; врши јавен превоз на патници и превоз на друга стока, мелнички услуги; бичење на градежен материјал во дограмациската работилница и откуп на сите земјоделски производи.

Земјоделската задруга „Златен клас“ од село Новаци е настаната со спојувањето на Земјоделската задруга „Прогрес“, село Добромири и Земјоделската задруга „Златен клас“ — село Новаци, со одлуката број 1 од 22. IX. 1969 година на задружните совети на задругите.

Задругата ќе ја потпишува Србиновски Соколе, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 397/69. (1437)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. X. 1969 година, рег. број 28/55, книга I е запишана под фирма: Продавница во село Стругово на Земјоделската задруга „Илинден 1903“, село Смилево, Демир Хисар. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешана индустриска стока.

Раководител на продавницата е Симе Трајчевски.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Илинден 1903“ од село Смилево, со одлуката на задружниот совет од 6. IV. 1969 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 405/69. (1438)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 46, страна 183, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Ловечката задруга „Ловец“ од Скопје, бидејќи се присоединува кон „Ловац“ — трговско претпријатие на големо и мало — Ниш, согласно со одлуките на колективите.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 572 од 30. IX. 1969 година. (1258)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 101, страна 411, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Задругата за пчеларство „Шар“ — Тетово и тоа: Јолко Момировски и Панче Димитриевски, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За претседател на Задругата е назначен Васил Томовски, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Саво Стојковиќ, сметано од 16. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1014/69 од 14. I. 1970 година. (203)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 52, страна 173, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Работната единица за трговија во село Стојаково, на Земјоделската задруга „Иднина“ од село Стојаково, бидејќи се присоединува кон Производното задружно трговско претпријатие — „Илинден“ од село Стојаково, согласно со одлуката бр. 273/1 од 8. III. 1969 година, на задружниот совет на Земјоделската задруга „Иднина“ од село Стојаково и одлуката бр. 02-318 од 10. III. 1969 година, на Советот на работниот колектив на Претпријатието „Илинден“ од село Стојаково.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 438 од 22. V. 1969 год. (662)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 2, страна 5, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Бајлово“ од село Бајловце, Кумановско, Ангел Михајлов Бојковски, книговодител, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на Земјоделската задруга „Бајлово“ од село Бајловце е назначен Спасо Ордев Трајковски, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Александар Додев Трајковски, директор, сметано од 15. VIII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 751 од 14. XI. 1969 год. (17)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 6, страна 31, книга I е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Земјоделската задруга „Карабунар“ од село Каменаре, Тетовско, Беадин Медница, претседател, и Мифтар Мемети, книговодител, задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Исмаили Ружди, директор, сметано од 18. XI. 1969 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1058 од 30. XII. 1969 година. (153)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26, страна 427, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Житиште“, село Мршевци, Скопско, — Продавница во село Копачин Дол, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени — колонијални стоки.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Житиште“ од село Мршевци, со одлуката од одржаната седница на 8. VIII. 1969 година.

Раководител на продавницата е Сејди Аки.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1043 од 25. XII. 1969 година. (124)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26, страна 427, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Житиште“ од село Мршевци, Скопско — Продавница во село Порој, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешана и колонијална стока.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Житиште“ од село Мршевци, со одлуката од одржаната седница на 8. VIII. 1969 година.

Раководител на продавницата е Салихи Селим. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1004 од 25. XII. 1969 година. (125)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 21, страна 715, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Југ“ од село Јанчиште — Организација во состав на здружен труд — Продавница во село Сиричино, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки и селско-стопански производи.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Југ“ од село Јанчиште, со одлуката од одржаната седница на 6. IV. 1968 година.

Раководител на продавницата е Николовски Тодор.

Организацијата за здружен труд — продавница во село Сиричино, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 918/68 од 9. I. 1970 година. (167)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 53, страна 207, е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Нова Македонија“ од село Агино, Кумановско, согласно со одлуката бр. 03-381/1 од 2. VI. 1969 година на задружниот совет, од одржаната седница на 2. VI. 1969 година се проширува и со трговски стоки, градежни и огревни материјали и фурира.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 684 од 27. XI. 1969 год. (129)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 74, страна 589, книга I е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Единство“ од село Челопек, Тетовско, согласно со одлуката на задружниот совет од одржаната седница на 20. I. 1969 година се проширува и со угостителска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 479/69 од 23. I. 1970 година. (201)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Ѓоко Штерјов, Берово. (6553)

Здравствена легитимација бр. 52026, издадена од КЗСО — Гостивар на име Аднан Бајрами, ул. „Балиндолска“ бр. 11, Гостивар. (6554)

Свидетелство за VIII одделение на име Иван Крмароски, с. Клепац, Битола. (6556)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Спасија Гореска, с. Живово, Прилеп. (6557)

Здравствена легитимација бр. 155, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Левко Цветковски, ул. „Никола Тесла“ бр. 30, Крива Паланка. (6558)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Томан Туркешки, ул. „Здравко Чочковски“ Дебар. (6559)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Јоше Наум Наумовски, с. Љубојно, Ресен. (6560)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Каролина Петре Наумовска, с. Љубојно, Ресен. (6561)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Мери Петре Наумовска, с. Љубојно, Ресен. (6562)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Вера Петре Наумовска, с. Љубојно, Ресен. (6563)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Петре Танас Наумовски, с. Љубојно, Ресен. (6564)

Здравствена легитимација на име Робертино Костов, ул. „Бл. Леов“ бр. 28, Титов Велес. (6566)

Работна книшка бр. 1001, издадена од СО — Неготино на име Цана Н. Аврамова, Д. Капија, Кавадарци. (6567)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Цане Ацевски, с. Дол. Чарлија, Битола. (6568)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Димче Вожиновски, с. Вапарејца, Битола. (6569)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Зуна Котева, с. Брод, Битола. (6570)

Здравствена легитимација бр. 85929 на име Јордан Т. Ангеловски, с. Ранковци, Кр. Паланка. (6571)

Свидетелство за завршено III година, издадено од Тутунското училиште во Прилеп на име Кирил Цветковски, ул. „Марксва“ бр. 39е, Прилеп. (6572)

Свидетелство од VIII одделение на име Трена Милоска, с. Кривогащани, Прилеп. (6573)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Димко Јосифовски, ул. „Борка Лопач“ бр. 12, Варош, Прилеп. (6574)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Бинас Таироски, ул. „Даб. завој“ бр. 62, Прилеп. (6575)

Здравствена легитимација на име Димче Благодоски, ул. „Питу Гули“ бр. 11, Т. Велес. (6576)

Здравствена легитимација на име Радуша Димјаповски, Жел. станица с. Ст. Град, Т. Велес. (6577)

Здравствена легитимација на име Назмије Емини, ул. „Кукушка“ бр. 22, Тетово. (6578)

Здравствена легитимација на име Гани Адеми, ул. „Корушка“ бр. 41, Тетово. (6579)

Здравствена легитимација на име Љупчо Митев, ул. „14 бригада“ бр. 1, Кочани. (6580)

Свидетелство од II клас на име Љубица Христова, ул. „Иван Милутиновиќ“, Кочани. (6581)

Здравствена легитимација на име Ибраим Меди Селмани, с. Глоге, Тетово. (6582)

Оружен лист рег. бр. 1266 и 1267, издаден од ОВР — Тетово на име Ѓтем Реџеџи, с. Пирок, Тетово. (6583)

Оружен лист бр. 1685, издаден од ОВР — Тетово на име Жарко Анаџевски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 3, Тетово. (6584)

Здравствена легитимација на име Милева Опапчека, Струга. (6585)

Свидетелство за завршено СХПТУ „Борка Талески“ — Прилеп на име Ѓорѓи Зајковски, ул. „Марксва“ бр. 109, Прилеп. (6586)

Свидетелство од VIII одделение на име Димче Глигороски, с. Ерековци, Прилеп. (6587)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Фатима Арслани, ул. „Братство-Единство“ бр. 16, Гостивар. (6588)

Свидетелство од I година на име Нада Ѓорчева, с. Вежниште, Кавадарци. (6589)

Здравствена легитимација на име Снежана Петрова, ул. „Коњички пат“ бр. 73, Т. Велес. (6590)

Здравствена легитимација на име Анѓа Миленковска, с. Водоврати, Т. Велес. (6591)

Здравствена легитимација бр. 25032, издадена од ЗСО — Неготино на име Младенка Галабова, Неготино. (6592)

Здравствена легитимација бр. 3639, издадена од КЗСО — Кочани на име Славчо Колев Велинов, с. Црн Камен, Винаца. (6593)

Здравствена легитимација бр. 9640, издадена од КЗСО — Кочани на име Љуба Велкова, с. Црн Камен, Винаца. (6594)

Здравствена легитимација бр. 9641, издадена од КЗСО — Кочани на име Станка С. Велкова, с. Црн Камен, Винаца. (6595)

Здравствена легитимација бр. 9733, издадена од КЗСО — Кочани на име Васко С. Велков, с. Црн Камен, Винаца. (6596)

Здравствена легитимација бр. 7411, издадена од КЗСО — Кочани на име Ванка Велкова, с. Црн Камен, Винаца. (6597)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Кочани на име Красимир Славчов, с. Црн Камен, Винаца. (6598)

Здравствена легитимација бр. 7412, издадена од КЗСО — Кочани на име Стојан К. Велков, с. Црн Камен, Винаца. (6599)

Здравствена легитимација на име Шекерезада Идризоска, ул. „Авала“ бр. 49, Прилеп. (6600)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Маргарита Илиоска, ул. „9-ти септември“ бр. 13, Прилеп. (6601)

Свидетелство од III година, издадено од Трговското училиште во Прилеп на име Јованка Б. Матеска, ул. „Г. Гаковик“ бр. 43, Прилеп. (6602)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Прилеп на име Методија Вандев, ул. „Цане Коњарец“ бр. 97, Прилеп. (6603)

Здравствена легитимација на име Родна Павчева, ул. „Скопска“ бр. 13, Титов Велес. (6604)

Здравствена легитимација на име Орце Б. Горгиев, ул. „Димко Најдов“ бр. 30, Т. Велес. (6605)

Здравствена легитимација на име Кона Анева, с. Уларци, Кочани. (6606)

Здравствена легитимација бр. 19579, издадена од ЗСО — Пробиштип на име Киро Николов, Кочани. (6608)

Здравствена легитимација бр. 13267, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Атанас Ристов, Неготино. (6609)

Здравствена легитимација на име Лазо Н. Масларков, ул. „Браќа Хади Теофови“ бр. 53, Кавадарци. (6610)

Здравствена легитимација на име Видоје Богдановски, ул. „Балиндолска“ б.б. Гостивар. (6611)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анета Валканова, Скопје. (6612)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Поповски, Скопје. (6613)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шукри Муртези, Скопје. (6614)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џабир Бериша, Скопје. (6615)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Малов, Скопје. (6616)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Љубомир и Мирослава Кипријановски, Скопје. (6617)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јордан Видиниќ, Скопје. (6618)

Карта за намалено патување издадена од ГСП на име Митко Арсовски, Скопје. (6619)

Воена книшка издадена од Воени отсек — Скопје на име Крсто Жерновски, Скопје. (6620)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Трпевски, Скопје. (6621)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Јорданка и Ласте Кипријановски, Скопје. (6622)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Руска Мацовска, Скопје. (6623)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лидија Новеска, Скопје. (6624)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Кадри Скендеровски, Гостивар. (6625)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Прошев, Скопје. (6626)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Ајдин Лимај, Скопје. (6627)

Диплома издадена од Индустриското училиште во Скопје на име Дурак Селим, Скопје. (6628)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Штип на име Александар Дачев, Скопје. (6629)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА

на Хируршкото одделение при Градската општа болница — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на едно работно место во Хируршкото одделение и тоа:

лекар специјалист-рентгенолог — — — 1

У с л о в и:

Кандидатот треба да има завршено медицински факултет и положен специјалистички испит и работна практика од 3—5 години.

Кандидатите со молбите за конкурирање треба да достават:

- уверение дека положили специјалистички испит,
- документ за практиките,
- лекарско уверение,
- извод од матичната книга на родените,
- уверение за државјанство.

Некомплетираните пријави со потребните документи нема да бидат земени предвид за разгледување од страна на конкурсната комисија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход според Правилникот за личните доходи на работниците во Хируршкото одделение при болницата.

(394)

Одделението за внатрешни работи на Собранието на општината Крива Паланка

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место самостоен референт по самоуправување, работни односи и материјално-финансиско работење

Покрај општите услови, предвидени со Законот за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да имаат завршено виша управна школа или прв степен на правен факултет;
- да имаат најмалку три години работно искуство во управни работи;

— да се државјани на СФРЈ;

— да ја имаат регулирано воената обврска;

— да се психофизички способни, кое се утврдува од страна на стручна комисија при РСВР на СРМ Скопје.

За кандидатите кои се во работен однос треба да приложат согласност дека ќе бидат ослободени од својата работна организација.

Молбите се таксираат со еден динар таксена марка.

Со молбата задолжително се доставува биографија и докази дека кандидатот ги исполнува предвидените услови.

Личниот доход според Правилникот.

Некомплетираните молби нема да бидат земени во разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

(395)

Работната заедница на Трговското претпријатие на големо и мало „Балкан-импекс“ од Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за именување на директор (реизбор)

Кандидатот за работното место директор треба да ги исполнува условите предвидени според членот 55 од Законот за претпријатијата и условите предвидени во членот 80 од Статутот на претпријатието, и тоа:

— да има виша стручна подготовка — економско-комерцијална насока со над пет години работно искуство на раководно работно место,

— да има средна стручна подготовка со над десет години работно искуство во структурата од кои пет години на раководно работно место,

— висококвалификуван работник со над дваесет години работно искуство од кои пет години на раководно работно место.

Молбите со потребната документација предвидени според ОЗРО, се доставуваат до Конкурсната комисија на претпријатието.

Некомплетираните документи нема да бидат земени во предвид за разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Од Конкурсната комисија
(382)

Конкурсната комисија за именување директор на Установата за комунално и станбено стопанисување — Дебар,

распишува

К О Н К У Р С

за именување директор на Установата

За работното место директор на Установата за комунално и станбено стопанисување — Дебар, кандидатот мора покрај општите услови, да ги исполнува и следните посебни услови:

1. Да има висока стручна подготовка (дипломиран: економист, градежен инж. правник или на нив призната) со најмалку 2 години работно искуство на раководно работно место, или виша стручна подготовка (економист, градежен инж. правник или на нив призната) со најмалку 4 години работно искуство на раководно работно место, или да има завршено средно економско училиште со најмалку 6 години работно искуство на раководно работно место.

2. Да не му е забрането со судска одлука вршењето на таа дејност.

Кандидатите се должни во молбата да приложат соодветни документи за бараните услови по овој конкурс. Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при изборот на кандидатот.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Личниот доход е утврден со Правилникот за распределба на личните доходи на работната организација.

Молбата, со приложените документи, таксирана со 1 нов динар, се доставува до Конкурсната комисија за именување директор на Установата. (393)

СОДРЖИНА

Страна

- | | | |
|-----|--|----|
| 35. | Закон за дополнување на Законот за републичките органи на управата — — — — — | 73 |
| 36. | Закон за образување на Совет за народна одбрана на Социјалистичка Република Македонија — — — — — | 73 |
| 37. | Одлука за образување Комисија за прашања на општественото договарање и насочување на распределбата на доходот во работните организации — — — — — | 74 |
| 38. | Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за прашања на општественото договарање и насочување на распределбата на доходот во работните организации — — — — — | 74 |
| 39. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје — — — — — | 75 |
| 40. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот за избор на филмови на Претпријатието за промет на филмови „Македонија филм“ во Скопје — — — — — | 75 |
| 41. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Заводот за урбанизам, станбена и комунална техника — — — — — | 75 |
| 42. | Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Собранието на Републиката заедница на запослувањето — — — — — | 75 |
| 43. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Филозофскиот факултет во Скопје — — — — — | 76 |
| 44. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје — — — — — | 76 |
| 45. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Правниот факултет во Скопје — — — — — | 76 |
| 46. | Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита — — — — — | 76 |
| 47. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Стручното занаетчиско училиште со практична обука за глуви деца во Скопје — — — — — | 77 |
| 48. | Решение за именување потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии — — — — — | 77 |
| 49. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје — — — — — | 77 |
| 50. | Решение за именување помошници на претседателот на Републиката комисија за културни врски со странство — — — — — | 77 |
| 51. | Правилник за опремување и одржување на автобуските станици и автобуските постројки — — — — — | 77 |
| 52. | Одлука за усогласување на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега со движењето на просечните трошоци на животот во 1969 година — — — — — | 78 |
| 53. | Одлука за користење на средствата за закрепнување на корисниците на пензија во 1970 година — — — — — | 79 |
| 54. | Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во годините 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 и 1968 на ниво на личните доходи во 1969 година — — — — — | 80 |
| 55. | Одлука за измени на одлуката за утврдување на финансискиот план на фондот за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија за 1970 година — — — — — | 80 |